

Врз основа на член 348 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр.169/15, 226/15, 55/16, 11/18, 83/18 и 98/19), член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02“), и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 25.06.2020 година, донесе

**О д л у к а**  
**за утврдување режим на сообраќај на улиците „Моша Пијаде“**  
**„Монополска“ и „Беласица“ во град Струмица**

**Член 1**

Со оваа Одлука се врши промена од двонасочен во еднонасочен сообраќај и се утврдува режимот на сообраќај на делница на ул. „Моша Пијаде“, ул. „Монополска“ и ул. „Беласица“, вклучувајќи ги и улиците „Ванчо Китанов“ и „11-ти Октомври“ во град Струмица, согласно основниот сообраќаен проект со технички број 015-008/20 изработен од МС СТОП ПРОЕКТ ДООЕЛ Струмица.

**Член 2**

Сообраќајот на улица „Моша Пијаде“ на делница од крстосница со ул. „Ванчо Китанов“ до крстосница со ул „11-ти Октомври“ од двонасочен се поменува во еднонасочен.

Правецот на движење на оваа делница по ул. „Моша Пијаде“ е од крстосница на ул „11-ти Октомври“ кон крстосница со ул.„Ванчо Китанов“.

Десната сообраќајна лента на оваа делница на ул „Моша Пијаде“ гледано од правец на крстосница со ул. „Ванчо Китанов“ кон крстосница со ул. „11-ти Октомври“ е за паралелно паркирање на патнички моторни возила.

**Член 3**

Сообраќајот на улица „Монополска“ од двонасочен се променува во еднонасочен.

Правецот на движење на ул „Монополска“ е од крстосница на ул. „Ванчо Китанов“ кон крстосница со ул.„11-ти Октомври“.

**Член 4**

Сообраќајот на улица „Беласица“ од двонасочен се променува во еднонасочен.

Правецот на движење на ул „Беласица“ е од крстосница со ул „Ванчо Китанов“ кон крстосница со ул.„11-ти Октомври“.

**Член 5**

Со цел да се зголеми безбедноста во сообраќајот на ул”11 Октомври”, ул.” Моша Пијаде,, и ул.”Ванчо Китанов”, ќе бидат имплементирани мерки за смирување на сообраќајот (вештачки издадености на коловоз) на потребните приоди (краци) на крстосниците.

#### Член 6

Правецот и начинот на движиње на ул. „Моша Пијаде“ - делница од крстосница со ул. “Ванчо Китанов“ до крстосница со ул „11-ти Октомври“, на ул “Монополска“ и ул. “Беласица“, во содејство со раскрсниците на улиците „Ванчо Китанов“ и „11- ти Октомври“, во Струмица и мерки за смирување на сообраќајот (вештачки издадености на коловоз) на ул”11 Октомври”, ул.” Моша Пијаде,, и ул.”Ванчо Китанов”, се регулира со соодветна вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација и сообраќајни знаци и опрема, определени со основниот сообраќаен проект, со технички број 015-008/20 изработен од МС СТОП ПРОЕКТ ДООЕЛ Струмица.

#### Член 7

Составен дел на оваа Одлука е „Основниот сообраќаен проект за промена на режимот на сообраќај на дел од ул. Моша Пијаде“, ул “Монополска“ и ул. “Беласица“, во град Струмица со технички број 015-008/20 изработен од МС СТОП ПРОЕКТ ДООЕЛ Струмица.

#### Член 8

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3729/1  
25.06.2020 год.  
С т р у м и ц а

Совет на општина Струмица  
Претседател,  
Марјан Даскаловски